

Едни се караат, а други со зурли и со тапани слават, но сепак сеирот си врви. Сакале или не, Косово е најмладата држава во светот, призната од неколку големи и значајни држави, кои цело време ја туркаа Приштина кон независност.

На тој начин, светската политика доби нова страница, во која нема џентлменска поделба на интересите, туку кој е појак или кој е посилен.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Косово прогласи независност, иако тоа е против меѓународно-правните стандарди. Сепак, каде има сила нема правдина, велат старите, а тоа го потврдија големите сили, кои застанаа зад чинот на независноста, кој се случи на 17 февруари во Парламентот на Косово во Приштина.

Од тој момент сè што понатаму ќе се случува во светската политика како сè да е наопаку, дури и нема смисла да се разговара, преговара или напразно доава.

Според Франција, Германија, Велика Британија, САД, Авганистан, Австралија, Турција и други, косовската независност претставува уникатен "дијамант", додека за Кина, Русија, Романија, Шпанија, Молдавија и, се разбира, Србија, тоа е кршење на меѓународните правни стандарди и непочитување на Резолуцијата 1244, која ја донесе Советот за безбедност при ООН.

И... така се вртиме во круг - едни се караат, други со зурли и тапани слават, а сеирот си врви. Сакале или не, Косово е најмладата држава во светот, призната од неколку големи и значајни држави, кои цело време ја туркаа Приштина кон независност. На тој начин, светската политика доби нова страница, во која нема простор за џентлменска поделба на интересите, туку кој е појак или кој е посилен.

ШТО ОСТАНА ОД ООН?

Поради едностраното прогласување на независноста на Косово, Советот за безбедност на ООН одржа итна седница, но дебатата ја покажа поделеноста во светската организација.



СЕИРОТ ПРОД



Во обид да се згасне пожарот, српскиот претседател Борис Тадиќ попусто патуваше во Њујорк, каде Советот за безбедност не го поништи едностранитот и противправен акт на отцепување на Косово од Србија, иако како што тој потенцира "Србија никогаш нема да ја признае независноста на Косово и никогаш нема да се откаже од борбата за своите легитимни интереси".

"Од вас бараме Советот за безбед-

ност да го потврди суверенитетот и територијалниот интегритет на Србија, кој го вклучува и Косово", изјави Тадиќ.

"Доколку на една мала, мирољубива и демократска земја во Европа, членките на ОН илегално и против нејзина волја ѝ одземаат дел од територијата, тоа претставува историска неправда, бидејќи сè уште не се случило една легитимна демократија на тој начин да се казнува", изјави Тадиќ.



Амбасадорот на Франција во ООН, Жан-Марк де ла Сабли изјави дека Косово е единствен случај, бидејќи произлегол од распаѓањето на поранешната СФРЈ и нагласи дека "според меѓународното право, секоја држава може да одлучи дали сака или не сака да признае некоја држава".

заедница. Косово нема да се присојединува кон ни една соседна држава", истакна косовскиот претседател Фатмир Сејдиу, обраќајќи им се на пратениците.

По читањето на Декларацијата за независност, премиерот на Косово, Хашим Тачи, изјави:

јалниот пратеник на ООН, Марти Ахтисари. На свеченоста присуствуваа и претставници на УНМИК, КФОР, на дипломатскиот кор во Приштина, великодостоинственици од исламската заедница, а посебна чест му беше оддадена на синот Љуљзим и на братот Рифат на Адем Јашари, кој според косовските Албанци е прогласен за херој на Ослободителната војска на Косово. Јашари и 15 члена од неговото семејство загинаа во престрелка со српската полиција во 1998 година во селото Дреница.

ЗА И ПРОТИВ

За разлика од нив, српскиот Парламент во Белград ја поништи Декларацијата за независност. Но, тоа не ги смири страстите во главниот град. Независноста на Косово ги обедини спротивставените фудбалски навивачи на ФК "Црвена Свезда" и на ФК "Партизан". "Делиите" и "Гробарите" дивееја низ Белград, ги скршија прозорците на американската и на словенечката амбасада, потоа го нападнаа "Мекдоналдс", како и други објекти, чии сопственици се граѓани кои ја признаа новата држава. Косово први го признаа Авганистанците, а потоа европските држави Франција, Велика Британија, Италија, Германија, а американскиот претседател Џорџ Буш тоа го стори од Африка.

ОЛЖУВА ДА ВРВИ



СЕМЕЈСТВОТО ЈАШАРИ

Декларацијата за независност, државните симболи, знамето, грбот и химната косовскиот Парламент ги усвои на седницата одржана на 17 февруари.

"Прогласуваме независност и таа ќе биде надгледувана од меѓународната

"Градиме нова историја и стануваме рамноправен дел од светот. Народот на Косово никогаш не бил поединствен, а Косово никогаш немало поголема меѓународна поддршка. На овој историски ден потврдувам дека сме подготвени да направиме уште повеќе за да создадеме услови за рамноправен живот на сите заедници во Косово". Пратениците на новата држава го усвоија текстот, чија основа се темели на планот на офици-



Набрзо им се придружија Албанија, Турција и други помали земји.

Меѓутоа, против овој политички преседан се Романија, Молдавија, Русија, Кина, Шпанија и други земји. По првиот бран незадоволства расте тензијата и на српско-косовската граница, два гранични контролни пункта беа запалени од страна на српски граѓани. Овие дејства се увертира во натамошните политички импликации во светот, бидејќи сите региони кои досега сакаа да се отцепат ќе бараат припојување кон матиците земји.